

SAGEM MY800C

Телефонот Sagem my800C работи на GSM и UMTS мрежата. Како и многу други 3G телефони, и овој има две камери. Едната е 2 Мр и служи за

фотографирање и за снимање видео-клипови, а другата е 0,3 Мр и се користи за видеојавувања.

Sagem my800C има 2-инчен дисплеј со резолуција од 240x320 пиксела, располага

со 16 MB вградена меморија и поддржува microSD картички. Телефонот има многу музички можности и може да се поврзува со стерео направи со помош на Bluetooth. Сè уште не е соопштено кога ќе почне да се продава, а не се знае и неговата цена.




SAMSUNG B6700

"Samsung" почна да продава телефон во форма на кредитна картичка. Новиот модел има многу подобри карактеристики за разлика од неговите претходници. Висината му е 8,7 см, а широчината 5,4 см. Овие димензии се многу блиски до

димензиите на обичните пластични картички. Тежи 79 грама, а во вакви скромни димензии инженерите од "Samsung" успеале да сместат многу различни карактеристики. Телефонот има приемник за дигитална телевизија од форматот T-DMB, 0032 Мр камера со можност за снимање видео, MP3 плеер, Bluetooth и уште многу други функции.

Главен минус на телефонот е тоа што ќе се продава само во Кореја. Останува да се надеваме дека за некое време ќе почнат да го продаваат и во другите земји.



PALM TREO 700WX

Palm и Verizon официјално го претставија Treo 700wx. Направата работи на ОС Windows Mobile 5.0. Поседува QWERTY клавијатура; 1,3 Мр камера; сензорен дисплеј со резолуција од 240x240 пиксели; поддржува Bluetooth; има 64 MB вградена оперативна меморија; поддржува SD картички, работи на EV-DO - мрежата Verizon Wireless. Направата ќе се продава по цена од 399,99 долари.



IMAGINARIUM CAM1

Главна особина на новиот телефон од Imaginarium му е 2 Мр камера, која на родителите им овозможува да ги набљудуваат своите деца. Според зборовите на производителот, апаратот е способен да ја определи местоположбата на децата, користејќи голем број информации кои ги добива од базната станица.

Cam1 има MP3 плеер и 1,8 инчен дисплеј. Imaginarium Cam1 ќе почне да се продава во Шпанија ова лето, по цена од 130 долари.



МЕМО - ТЕЛЕФОН НА ИДНИНАТА

Дизајнерот Peter Norberg го претстави својот нов концептуален мобилен телефон. Направата е составена од модули, кои можат да се составуваат и да се раздвојуваат. Има главен модул во кој се вградени основните функции и на него може да се приклучуваат дополнителни модули. На направата има обични прицврстувачи. Телефонот е направен од природни материјали.

